



ТОМИНА НЕДЕЛА (ПРВАТА СЕДМИЦА ПО ХРИСТОВОТО ВОСКРЕСЕНИЕ)

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

лигденска радост, се слуша спасоносната вест со Велигденскиот поздрав "Христос Воскресе!" и за радосното отпоздравување "Навистина Воскресе!"

Светот го дочека триумфот на спасоносната победа на животот над смртта. Тоа го потврди Самиот Господ Исус Христос, Победителот на смртта, Господарот на животот. Тоа го потврдија и го потврдуваат и вистинските очевидци на Воскреснатиот Христос: Неговата Мајка - Пресвета Богородица, Неговите ученици - светите апостоли, Жените Мироносици, двајцата Негови ученици (кои оделе во селото Емаус) и голем број луѓе кои со свои очи го виделе Живоот и Воскреснат Христос.

Воскреснатиот Господ Исус Христос се јавил пред сите нив - Жив, Воскреснат, зборувал со нив и Самиот убедливо пред цел свет сведочи за Своето Воскресение.

Тој им се јавил на апостолите "првиот ден од седмицата", кога апостол Тома (еден од дванаесетте апостоли) не бил со нив и кога вратата им била затворена од страв од Јудејците: дојде Исус, застана на средина и им рече: "Мир вам!" И откако ова го рече, им ги покажа и рацете, и нозете, и ребрата Свои. Тогаш, штом Го видоа Господа учениците се израдуваа. А Исус повторно им рече: "Мир вам!" "Како што Ме испрати Отецот, така и Јас ве испраќам". И кога им го кажа ова, дувна и им рече: "Примете Дух Свети! На кои ќе им ги простите гревовите, ќе им се

простат, а на кои ќе им ги задржите, ќе им се задржат". (Јован 20, 19-23) Христовите ученици му рекле на Тома, наречен Близнак: "Го видовме Господа". Но, во душата на Тома се појавило едно чудно сомневање, несигурност во неговото верување. Свети апостол Тома, верни-

раката своја во ребрата Негови, нема да поверувам". (Јован 20, 25)

Тој копнеел од себе да го отстрани тоа сомневање. Тој не сакал да биде духовно малаксан, сакал да биде духовно цврст, верата да му биде поцврста, непоколеблива.

"Примете Дух Свети! На кои ќе им ги простите гревовите, ќе им се простат, а на оние кои ќе им ги задржете, ќе им се задржат".

от Христов ученик, имал голема љубов кон Бога, тој Го сакал Христа, тој сакал да поверува дека тоа е вистина, но не можел. Тој сакал да Го види Христос воскреснат, но лично да се уверел во тоа, со свои очи да Го видел Жив, Воскреснат, со свои раце да ги допрел раните Христови. Во неговата внатрешност настанала борба со сам себе. Затоа на Христовите апостоли им

Милостивиот Христос ги љубел Своите ученици, го љубел и Својот ученик Тома. Затоа решил да го увери Тома во Неговото Воскресение, да му дозволи да го допре, по пат на природно сознание да го увери дека Тој е Воскреснатиот Христос.

По осум дена учениците Христови повторно се собрале заедно, а со нив бил и Тома, наречен неверен Тома. Тогаш дошол Исус,

"Дури не ги видам раните од клинците на рацете

Негови, и не го ставам прстот свој во раните од клинците, и не ја ставам раката своја во ребрата Негови, нема да поверувам".

"Дај го својот прст овде и види ги рацете Мои; дај ја раката своја и стави ја во ребрата Мои; и не биди неверлив, но верлив!"
"Тома, ти поверува, оти Ме виде; блажени се оние, кои не виделе, а поверувале".


Првата седмица по Христовото Воскресение му е посветена на Христовиот ученик, големиот Христов апостол - Свети апостол Тома, која е наречена и Томина Недела. Сè уште со чувство на Ве-

"БЛАЖЕНИ С НЕ ВИДЕЛЕ, А

"[to se pla{ite i zo{to takvi misli vleguvaat vo srcata va{i? Videte gi racete Moi i nozete Moi: Jas sum Istiot; doprete se do Мене i gledajte; za{to duhot nema telo i koski, a kako {to gledate, Jas imam".

рекол: "Дури не ги видам раните од клинците на рацете Негови, и не го ставам прстот свој во раните од клинците, и не ја ставам

кога вратата била заклучена, застанал меѓу нив и им рекол: "Мир вам!" Потоа погледнал кон Тома и му рекол: "Дај го својот прст



СВЕТИ АПОСТОЛ ТОМА

овде и види ги рацете Мои; дај ја раката своја и стави ја во ребрата Мои; и не биди неверлив, но верлив!" Тома

виде; блажени се оние кои не виделе, а поверувале". (Јован 20, 26-29) Со овие силни и премудри Госпо-

кои не виделе, а поверувале", Спасителот на светот Господ Исус Христос, му оставил порака на светот за верата која е од голема важност за спасение на човештвото.

Се поставува прашање зошто Христос му дозволил на Свети апостол Тома на таков начин (со допир, емпириски) да се увери во Неговото Воскресение? Одговорот е: Затоа што основна цел на Господ Исус Христос му била да ги увери Своите ученици и апостоли во Неговото вистинско Воскресение од мртвите.

Нивниот верен и сакан Учител Христос ги удостоил Своите ученици да Го видат Воскреснат. На многу мудар и директен начин ја зацврстил верата на Своите ученици за Неговото Воскресение. Тоа многу убаво го опишал Светиот евангелист Лука: Додека учениците зборувале за Неговото Воскресение, "Сам Исус застана среде нив и им рече: Мир вам!" Збунети и исплашени тие помислиле дека гледаат дух, но Бог Христос ги повикал сами да гледаат, ги поканил сами да проверат, сами да се уверат и затоа им рекол: "Што се плашите и зошто такви мисли влегуваат во срцата ваши? Видете ги рацете Мои и нозете Мои: Јас сум Истиот; допрете се до Мене и гледајте; зашто духот нема тело и коски, а како што гледате, Јас имам". (Лука 24, 38-39) Штом го рекол тоа, им ги покажал рацете и нозете. Но, тие од радост уште не верувале и се чуделе. Затоа Тој побарал пред нив да јаде: "Имате ли овде нешто за јадење?" Тие Му дале печена риба и мед со саќе. Кога зел, јадел пред нив и им рекол: "Ете, тоа е она за што ви зборував уште додека бев со вас, дека треба да се исполни сè што е напишано за Мене во Законот Мојсеев и кај Пророците и во Псалмите". Потоа им рекол: "Така е напишано и така требаше да настрада Хрис-

тос и да воскресне од мртвите на третиот ден, и да биде проповедано во Негово име покајание и проштевање на гревовите кај сите народи, почнувајќи од Ерусалим; а вие сте сведоци за ова".

И еве, од горенаведеното се гледа како Христос ги зацврстил во верата Своите ученици, го зацврстил во верата и некогашниот неверен апостол Тома. Во душата на храбриот Христов апостол веќе немало простор за било какво сомневање и неверување во Христовото Воскресение. Светиот апостол Тома останал доследен на проповедта на Христовата вера и Го проповедал Бога и пред незнајбожците, пред оние кои се сомневале во Бога и во Неговото Воскресение. Воскреснатиот Христос го осветлил неговото срце со светлина на знаење и тој станал голем проповедник на Христовата наука. Во својот неуморен живот, со својата силна вера и љубов во Бога и кон светот, Светиот апостол Тома создал бесмртни дела, соодветни на Христовото учење, кое Бог, жртвувајќи се Самиот Себе, со Своето пречисто тело и со Својата Сопствена пречиста и пресвета крв, го потврди и го осветли за навек. Свети апостол Тома Му останал верен на Бога до крајот на својот живот и го жртвувал својот живот заради верата во Христа.

Со тоа што Христовите ученици се увериле во Неговото Воскресение, тие добиле цврста вера, која им била неопходна во тоа тешко време на неверување и непознавање на вистинската вера меѓу луѓето. Таа цврста вера им била неопходна и за нивната натамошна мисија за ширење на Христовата наука, за организирање на Христовата Црква.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд

радосно извикал: "Господ мој и Бог мој!" А неговиот учител Христос му рекол: "Тома, ти поверува, оти Ме

дови зборови за верата упатени кон својот апостол Тома: "Ти поверува оти Ме виде, но блажени се оние

Е ОНИЕ КОИ ПОВЕРУВАЛЕ!"

"Така е напишано и така треба да настрада Христос и да воскресне од мртвите на третиот ден, и да биде проповедано во Негово име покајание и проштевање на гревовите кај сите народи, почнувајќи од Ерусалим; а вие сте сведоци за ова".